

Врз основа на член 49 од Законот за здруженија и фондации и член 26 од Статутот на Општина Центар - Скопје / „Службен гласник на Општина Центар - Скопје „ бр.01/06/, Советот на Општина Центар - Скопје на 63-та седница одржана на 03.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А
за распределба на средства од Буџетот на
Општина Центар за 2011 година за финансирање
на здруженија и фондации

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 700.000,00 денари, од планираните средства од буџетот на Општина Центар - Скопје за 2011 година, ставка **463110** трансфер на здруженија и фондации како учество на Општината Центар - Скопје во финансирањето на следните здруженија и фондации:

Реден број	Организација /здружение /фондација	износ
1	Здружение на деца и младинци без родители од детските домови и дом семејства во Р.М. „ГРАДИМЕ ИДНИНА“	30.000,00
2	Ансамбл за народни песни и ора „ Скопје“	20.000,00
3	Здружение на трудови инвалиди „ЦЕНТАР“ – Скопје	40.000,00
4	Железнички одбојкарски клуб „Работнички“	40.000,00
5	Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија Центар - Скопје	30.000,00
6	Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „ДАЈТЕ НИ КРИЛА“ - Скопје	60.000,00
7	Здружение на пензионери „НАДЕЖ“ Центар Скопје	35.000,00
8	Здружение на слепи и лица со оштетен вид Скопје	40.000,00
9	Здружение „ТАЛЕНТИ“ - Скопје	30.000,00
10	Одбојкарски клуб „ЈАНТА ВОЛЕЈ“	15.000,00

11	Здружение на Ансамблот за народни песни и ора „КОЧО РАЦИН“ Скопје	30.000,00
12	Хорско музичко друштво „Кочо Рацин“	30.000,00
13	Општински одбор на сојуз на борци и граѓани поддржувачи од „НОАВМ“ Центар	35.000,00
14	Здружение за промоција на здрав живот „ЕЛИКСИР ПЛУС“	20.000,00
15	Центар за детско уметничко изразување, музикотерапија и психо-физичка релаксација „ЏУНЏУЛЕ“	35.000,00
16	Друштво на пријатели на книгата РАДОСТ Скопје	18.000,00

Член 2

Се задложуваат здруженија и фондации од член 1 на оваа одлука по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користење на средствата од Општината најдоцна до 31.01.2012 година.

Член 3

За извршување на оваа одлука ќе се грижи Секторот за финансии.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Центар-Скопје.

Број 07-4347/12
03.11.2011 год.
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Владимир Здравев